



Antibiotic Resistant Bacteria

Што се бактерии резистентни на антибиотици?

- Постојат многу бактерии кои припаѓаат во оваа група и тие може да живеат во нашите респираторни канали и цревната флора без да предизвикуваат било какво оштетување.
- Тие може да предизвикаат инфекции во градниот кош и мочниот меур и понекогаш може да предизвикаат посериозни инфекции.
- Ако ви кажат дека имате бактерии кои се резистентни на антибиотици, тоа значи дека бактериите станале отпорни на некои антибиотици. Ако добиете инфекција, докторот ќе треба да користи друг антибиотик за да ја лекува.

Кога сте во болница...

- Персоналот ќе ги мие рацете пред да ве допира и после тоа.
- Тие ќе носат престилки и ракавици.
- Ако имаат на располагање еднокреветна соба, може да ве преместат во неа.
- Ќе бараме од вас често да ги миете рацете, посебно пред излегување од вашата соба и кога ќе се вратите.
- Можете да продолжете да примате посетители и да имате контакт со нив колку што сакате, на пример, да ги прегрнвате и бакнувате вашите деца.
- Ако се чувствувате доволно добро, можете да излегувате од вашата соба, меѓутоа не посетувајте други пациенти.

Кога сте дома...

- Нема потреба да правите нешто посебно или различно.
- Можете да користите предмети за заедничка употреба, на пример, чинии, шолји, чаршафи и крпи за бришење, како што тоа го правите вообичаено.
- Можете да продолжите да ги посетувате или да ве посетуваат пријателите и семејството.
- Слободно можете да одите каде што сакате.

Кого треба да го известам?

- Вашиот доктор
- Болницата во која ве примиле или
- Медицинската сестра од заедницата

Кого треба да го известам?

Infection Management and Control Service
(Служба за лекување и контролирање на инфекции)

Joanna Harris

Телефон: 4222 5898

Електронска пошта: imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au

Infection Prevention & Control
(Спречување и контролирање на инфекции)

Clinical Nurse Consultant (Клиничка медицинска сестра-консултант))

Име:

Телефон: